


МАКЕДОНСКА КНИГА ВО АВСТРАЛИЈА

Почитувани,
Пред неколку дена излезе од печат книгата "Македонците во Викторија" спонзорирана од Владата на Викторија, односно Министерството за Мултикултура, кои му доделија финансиски средства на Советот на Македонската заедница за Мелбурн и Викторија.

Книгата ја има опфатено богатата историја на македонската заедница и местото од каде што тие се доселени. Преку ова истражување се потврдува посебноста на македонскиот идентитет и на македонскиот народ, со сите негови елементи во мозаикот на мултикултурна Австралија, каде живеат повеќе од 180 етнички групи.

Промоцијата на книгата ќе се одржи на 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ во Втората светска војна. Книгата ќе ја промовираат угледни македонски активисти проф. д-р Миле Терзиевски и адвокатката Розета Стојковска. Присутни ќе бидат активисти од македонската заедница и истакнати австралиски политичари.

Автори на книгата се Ицо и Роберт Најдовски, од Мелбурн, Австралија.



МАКЕДОНЦИТЕ ВО КАМБЕРА ПОВИКУВААТ НА ПРОТЕСТ

Ве известуваме дека на 28.10.2007 година, во Камбера, Австралија, македонските иселеници ќе одржат протестен собир. Цел на собирот е да се исполни барањето за признавање на Република Македонија под нејзиното уставно име од страна на оваа земја.

"Потомците на Александар" е непрофитна организација. Ние единствено ги претставуваме сите Македонци во светот кои се идентификуваат како потомци на Александар Македонски. Исто-

времено ги осудуваме сите напори за нарушување на нашите наједноставни човекови права за слободно изразување на нашиот идентитет. Во врска со најавениот протест би сакале да им се заблагодариме на следниве групи и лица, кои ја изразија својата поддршка:

- Македонската заедница во Queanbeean и во Canberra, особено на црковниот комитет на "Свети Илија";
- на Македонците од канадската дијаспора;

- на Обединетата македонска дијаспора;

- на модераторите на виртуелните македонски форуми и на сите други кои директно или индиректно се вклучени во протестот. Со ова ги повикуваме сите Македонци во светот да протестираат на истиот ден.

**"Потомците на Александар",
Австралија**

**ADNAN REISEN
STUTTGART**

Informacii i rezervacii
od 9:00 do 21:00 časot

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH

FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
MÜNCHEN

KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO
VERBINDUNG MIT
SPOJUVANJE SO

STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen

Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil: 075 / 742 721
070 / 711 788

Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 7693

Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48

Selakje Sreda i Petok Germanija za MAKEDONIJA
Selakje Sreda i Sabota Makedonija za GERMANIJA